

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Современи естетски реставрации			
2.	Код				
3.	Студиска програма	Стручна специјализација за мобилна протетика Стручна специјализација за фиксна протетика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки Универзитет “Гоце Делчев” - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година / I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Проф. д-р Ивона Ковачевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се запознае со современите естетски решенија				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава настава: - Естетиката како функција на цвакалниот систем -Принципи на естетика -Естетика на забни редови и забни лакови -Индикации и контраиндикации за изработка на естетски реставрации -Видови естетски забни реставрации во фронтална и бочна регија -Керамички/композитен инлеј,онлеј -Употреба на термо-светлосно полимеризирачки композит Adoro при изработка на современи естетски решенија -Естетски реставрации без препарација на заби -Естетски реставрации на предни заби-ламинати -Концепт и принципи на привремени, медијантни и трајни естетски реставрации -Дијагностичко и терапевско навочување при целокупна естетска рехабилитација				
12.	Методи на учење: Предавања, претклинички лабораториски вежби, аудиториски вежби, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	3ЕКТСx30часа=90часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+0+15+10+35=90часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часови	

		16.3.	Домашно учење	35 часови
17.	Начин на оценување Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот)			
17.1.	Тестови			40 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)			10 бодови
17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на настава и освоени најмалку 42 поени од предиспитни активности.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Проф. Д-р Ивона Ковачевска	Авторизирани предавања	УГД	
	2.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Irfan Ahmad <i>BDS,</i>	Protocols for Predictable Aesthetic Dental Restorations	Blackwell	2006
	2.	George Freedman, BSc, DDS	CONTEMPORARY ESTHETIC DENTISTRY	<b>Mosby, Elsevier Inc.</b>	2012